



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 5 октомври 1962
Скопје
Број 32 Год. XVIII

Претплатата за 1962 год. изнесува 1.800 дин. Овој број чини 32 динари
Жиро сметка број 802—11/1—698.

156.

На основа член 19 од Законот за изменување и дополнување на Законот за органите на управата во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 21/62), Законодавниот одбор на Републичкиот собор на Народното собрание на НРМ, на својата седница од 19 септември 1962 година го утврди долу изложениот пречистен текст на Законот за органите на управата во Народна Република Македонија.

Пречистениот текст е составен од Законот за органите на управата во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 14/56); Законот за изменување и дополнување на Законот за органите на управата во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 39/57); Законот за изменување и дополнување на Законот за органите на управата на Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 20/58), исправката на Законот за изменување и дополнување на Законот за органите на управата во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 24/58) и Законот за изменување и дополнување на Законот за органите на управата во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 21/62).

НАРОДНО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 1300

19 септември 1962 година

Скопје

ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА ЗАКОНОДАВНИОТ ОДБОР,
Никола Алексовски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

(Пречистен текст)

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се утврдуваат државните секретаријати, републичките совети, секретаријатите на Извршниот совет и другите републички органи на управата, што се под непосреден надзор на Извршниот совет и се пропишуваат основни одредби за советите и органите на управата на народните одбори.

Член 2

Надлежноста на републичките органи на управата и републичките совети, како и надлежноста на органите на управата и советите на народните

одбори се утврдува со закон и други прописи, а во согласност со надлежноста на Народна Република Македонија односно народните одбори и во рамките на нивниот делокруг утврден со овој закон.

Член 3

Државните секретари, секретарите на секретаријатите на Извршниот совет, секретарите на советите и старешините на другите републички органи на управата се одговорни, во рамките на делокругот на органот со кој раководат и своите овластувања, за извршувањето на законите и другите акти на Сојузната народна скупштина и Народното собрание, како и прописите на Сојузниот извршен совет и Извршниот совет, за спроведувањето на политиката на извршувањето на републичките прописи што ја утврдуваат Народното собрание и Извршниот совет, како и за преземањето мерки за извршувањето на тие прописи.

Државните секретаријати, секретаријатите на Извршниот совет и републичките совети, во рамките на својот делокруг, подготвуваат по своја иницијатива или по барање од Извршниот совет, нацрти на закони и прописи што ги донесува Советот и му даваат на Советот предлози за донесување на закони и прописи и преземање мерки во соодветната област, ги следат прописите и другите општи акти на народните одбори и нивните органи и му укажуваат на советот на нивните прописи и други општи акти што се во спротивност со законите и другите сојузни и републички прописи.

Член 4

Одредбите на сојузниот Закон за државната управа што се однесуваат на републичките органи на управата и републичките совети, како и на советите и органите на управата на народните одбори, непосредно се применуваат во Народна Република Македонија.

II. РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОВЕТИ

1. Републички органи на управата

Член 5

Државни секретаријати се:
Државен секретаријат за внатрешни работи и
Државен секретаријат за работи на финансите.

Член 6

Секретаријати на Извршниот совет се:
Секретаријат за законодавство и организација;
Секретаријат за општи стопански работи;
Секретаријат за индустрија;
Секретаријат за трговија и туризам;

Секретаријат за земјоделство и шумарство;
Секретаријат за сообраќај;
Секретаријат за труд;
Секретаријат за правосудна управа;
Секретаријат за републички буџет и општа управа;

Секретаријат за информации; и
Секретаријат за народна одбрана.

Член 7

За вршење управните работи во областа на планирањето од републичка надлежност постои како управна установа Завод за стопанско планирање.

Директорот на Заводот за стопанско планирање има положба на државен секретар.

Член 8

За вршење работите на статистичката служба од републичка надлежност постои како управна установа Завод за статистика.

Член 9

Извршниот совет може со уредба одделни секретаријати на Извршниот совет и управни установи утврдени со овој закон, да ги укинува и соединува, како и да го менува нивниот делокруг одреден со овој закон.

Уредбите за укинување и соединување на секретаријатите на Извршниот совет и менување на нивниот делокруг се поднесува на накнадна потврда на Народното собрание на Народна Република Македонија.

2. Републички совети

Член 10

Советите се извршно-управни органи што се основаат во областа на просветата, културата, народното здравје, социјалната заштита и другите области во кои се применува општествено управување.

Советите вршат одредени извршни работи што со закон им се ставени во надлежност во областа за која се основани.

Член 11

Републички совети се:
Совет за просвета;
Совет за култура;
Совет за народно здравје; и
Совет за социјална политика и комунални прашања.

Член 12

Работите од надлежноста на советот ги врши советот како колективен орган и секретаријат на советот.

Советот како колективен орган работите од својот делокруг ги врши на седници.

Член 13

Советот како колективен орган го сочинуваат претседател и членови на советот избрани од самоуправни установи, стручни и општествени организации како и граѓани што со своите лични и стручни способности можат да придонесат во остварување задачите на советот.

Бројот на членовите на советот го утврдува Извршниот совет со посебна одлука.

Член 14

Самоуправните установи, стручните и општествените организации своите претставници во советите ги избираат од редот на своите членови. Претставниците на установите и организации, по правило, ги избира највисокиот орган на установата односно организацијата, а ако изборот на претставниците паѓа помеѓу заседание на највисокиот орган (годишно собрание, пленум и слично), изборот го врши друг орган на установата односно организацијата (извршен орган и сл.). Одлуката за изборот во овој случај му се поднесува на накнадна потврда на највисокиот орган на установата односно организацијата.

Претседателите на советите ги именува Извршниот совет, по правило, од редот на членовите на Извршниот совет.

Извршниот совет одредува кои установи и организации избираат свои претставници во советите, како и бројот на претставниците што установите и организациите ги избираат во одделни совети.

Член 15

Членовите на советите се избираат односно именуваат за две години. Секоја година се врши избор односно именување на половината членови на советот.

Никој не може да биде член на еден ист совет повеќе од два мандатни периода еднопосредно.

Извршниот совет односно установата и организацијата може и пред истекот на времето за кое членовите во советот се именувани односно избрани, да го разреши од должност односно отповика членот на советот што Извршниот совет го именувал односно кого установата и организацијата го избрала и место него да именува односно избере друг член на советот.

Советот може да му предложи на Извршниот совет, установата и организацијата да го разреши од должност односно отповика членот на советот што Извршниот совет го именувал односно кого установата и организацијата го избрала и место него да именува односно избере друг член на советот, ако истиот не ја врши редовно својата должност во советот.

Извршниот совет односно установата и организацијата во случаите од став 3 и 4 на овој член истовремено со разрешувањето од должноста односно отповикувањето на членот на советот ќе именува односно избере нов член на советот.

Одредбите од став 1 на член 14 од овој закон за изборот на членовите на советите од установи и организации во сè важат и при отповикувањето на членовите на советите.

Член 16

Изборот односно именувањето како и отповикувањето и разрешувањето од должноста на претседателот и членовите на советите се објавува во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Член 17

Секој совет има секретаријат на советот.

Советите со сроден делокруг можат да имаат заеднички секретаријат.

Кои совети имаат заеднички секретаријат одлучува Извршниот совет.

Член 18

Со работата на секретаријатот на советот непосредно раководи секретар на советот.

Секретарот на советот го именува и разрешува Извршниот совет.

Секретарот на совет е член на советот по службено место.

Член 19

Секретарот за својата работа и работата на секретаријатот му одговара на Извршниот совет.

Секретарот ги подготвува работите од делокругот на советот и за извршувањето на заклучоците на советот му одговара на советот. Секретарот е должен да постапи според смерниците на советот.

Член 20

Извршните работи од делокругот на советот ги врши самиот совет, а управните работи секретаријатот на советот, доколку некои управни работи, за кои тоа е одредено со закон и пропис донесен на основа закон, не ги врши самиот совет.

Член 21

Советот како колективен орган се грижи за извршување на законите и прописите на Сојузниот извршен совет и Извршниот совет, доколку извршувањето на овие прописи изречно не е ставено во надлежност на Извршниот совет, дава иницијатива за подготвување републички закони и прописи на Извршниот совет и му предлага на Извршниот совет донесување на овие прописи, донесува прописи за извршување на републичките закони освен кога донесувањето на тие прописи е ставено во надлежност на Извршниот совет, претресува прашања од заеднички интерес за општественото управување во областа за која советот е основан и во тој поглед става предлози, презема иницијатива и дава препораки за работата на другите органи, установите и организациите во соодветната област, дава потврда односно согласност на прописите што ги донесуваат народните одбори или други државни органи, кога таква потврда односно согласност е пропишана, ги именува и разрешува членовите на раководните органи на општественото управување на установите и врши управни работи што со закон и други прописи му се ставени во делокруг.

Советот го утврдува предлогот на претсметката на советот.

Советот донесува правилници, наредби и упатства а може да им дава препораки на народните одбори, самоуправните установи, стручните и општествените организации за работата во областа за која е основан.

Советот може да го овласти секретарот на советот да донесува упатства по одредени прашања од надлежноста на советот.

Член 22

Секретаријатот на советот во вршењето на управните работи од надлежноста на советот непосредно ги извршува и се грижи за извршувањето на прописите и другите акти на претставничките тела, Сојузниот извршен совет и Извршниот совет како и прописите и заклучоците на советот; подготвува, по налог од советот и Извршниот совет, нацрти на прописи што ги донесува советот

односно што советот му ги предлага на Извршниот совет; ја извршува претсметката на советот; води управна постапка и донесува решенија; врши надзор над законитоста на работата на советите и органите на управата на народните одбори; решава за службеничките и работните односи на службениците и работниците на советот, доколку тоа не спаѓа во надлежност на Извршниот совет или доколку со закон не е инаку одредено; дава потврда односно согласност на решенијата за службеничките односи на службениците на народните одбори и установите, кога таква согласност е пропишана; ги врши правата и должностите одредени со Законот за државната управа и другите прописи спрема самоуправните установи и организации од областа за која советот е образуван, а врши и други права и должности утврдени со овој закон и прописите за надлежноста на советот.

Секретаријатот на советот ја обезбедува стручната служба за вршење работите од надлежноста на Извршниот совет.

3. Делокруг**а) Државни секретаријати****Член 23**

Државниот секретаријат за внатрешни работи ги врши управните работи од републичка надлежност во областа на заштитата на државната безбедност и јавниот поредок, слободата и правата на граѓаните, општествениот и личниот имот, извршувањето на казните, внатрешниот мир и ред и граѓанската состојба.

Член 24

Државниот секретаријат за работи на финансиите го следи финансиското извршување на републичкиот општествен план и ги врши управните работи од републичка надлежност во областа на финансиските обврски на стопанските и други организации, установите и граѓаните спрема општествената заедница, како и приходите на фондовите во областа на кредитите (краткорочните и долгорочните), во областа на спроведувањето на прописите за финансиското, сметководственото и материјалното работење на државните органи, установите и фондовите, спроведувањето на прописите за кредитниот систем, банките и осигурувањето на лицата и имотот, како и во областа на имотните односи во поглед земјиштето и евиденцијата и заштитата на општонародниот имот (аграрна реформа и колонизација, експропријација, национализација, конфискација, земјишен фонд, промет на земјишта и згради и др.).

Во состав на Државниот секретаријат за работи на финансиите е Геодетската управа.

Државниот секретаријат за работи на финансиите ги врши спрема Комисијата за катастар правата и должностите одредени со член 50 од Законот за државната управа.

Член 25

Државните секретаријати, во рамките на својот делокруг ги вршат правата и должностите одредени со Законот за државната управа и другите прописи спрема самостојните установи, стопанските здруженија и другите самостојни организа-

ции што ги основаат републичките органи или чија дејност се однесува на територијата на Народна Република Македонија.

б) Републички совети

Член 26

Советот за просвета врши одредени извршни, како и управни работи од републичка надлежност во областа на школството и наставата, претшколското образование, образованието на возрасните, физичката култура, вонармиското воено воспитување и во другите области на школувањето и наставата.

Советот за просвета ги врши правата и должностите одредени во член 48 од Законот за државната управа спрема Заводот за унапредување на школството.

Член 27

Советот за култура врши одредени извршни како и управни работи од републичка надлежност во областа на радиодифузната служба, театарот, музеите, филмот и во другите области на културата како и во областа на науката, доколку тие работи со закон или прописи донесени на основа закон не се ставени во надлежност на други органи.

Советот за култура ги врши спрема Државниот архив и Заводот за заштита на културните паметници и природните реткости правата и должностите одредени во член 46 од Законот за државната управа, а спрема Комисијата за преглед на филмови правата и должностите одредени во член 50 од истиот Закон.

Член 28

Советот за народно здравје врши одредени извршни, како и управни работи од републичка надлежност во областа на заштитата на народното здравје, организацијата на здравствената мрежа и снабденоста на Републиката со лекови, санитарски уреди и друг санитарски материјал.

Советот за народно здравје ги врши спрема Санитарниот инспекторат правата и должностите одредени во член 48 од Законот за државната управа, а спрема Републичкиот завод за здравствена заштита правата и должностите одредени во член 46 од истиот Закон.

Член 29

Советот за социјална политика и комунални прашања врши одредени извршни и управни работи од републичка надлежност во областа на социјалната и комуналната политика, особено во областа на заштитата на воените инвалиди од војните, мајката и детето, малолетните, старателството и другите области на социјалната заштита на граѓаните, како и работите во врска со станбените заедници, организационите, стопанските и другите прашања од станбената и комуналната област, како и работите на осигурувањето на лицата кои не се опфатени со социјалното осигурување (взаемното осигурување и др.), го следи извршувањето на републичкиот општествен план во областа на комуналните работи, урбанизмот и станбената изградба и ги врши управните работи од републичка надлежност во таа област, доколку некои од тие работи не се ставени во надлежност на други ре-

публички органи на управата; ја следи работата на народните одбори, локалните установи и организации по прашањата за комуналните работи, урбанизмот и станбената изградба и на Извршниот совет му предлага преземање на мерки со цел да се усклади нивната работа, врши анализи за состојбата на комуналната и урбанистичка дејност и станбената изградба во целина и за тоа на Извршниот совет му поднесува извештај.

Член 30

Републичките совети во рамките на својот делокруг ги вршат правата и должностите одредени со Законот за државната управа и другите прописи спрема самостојните установи, стопанските здруженија и другите самостојни организации, што ги основаат републичките органи или чија дејност се однесува на територијата на Народна Република Македонија.

в) Секретаријати на Извршниот совет

Член 31

Секретаријатот за законодавство и организација ги подготвува нацртите на законите и прописите на Извршниот совет, доколку тоа не спаѓа во делокруг на државните секретаријати, советите, другите секретаријати на Извршниот совет и другите органи на управата; ја ускладува работата за изработката на сите прописи од гледна точка на единството на правниот систем и техничко-правната обработка и му дава мислење на Извршниот совет во поглед утврдувањето на предлозите на правните прописи и организационите мерки како и по сите други правни прашања за кои решава Извршниот совет; го проучува прашањето за изградбата на уставниот и правниот систем и му дава на Извршниот совет предлози и мислења по тие прашања; ги следи и проучува прашањата за организацијата на државните органи и му дава на Извршниот совет предлози и мислења по овие прашања; им дава мислења на републичките органи на управата по нацртите на прописите што тие му ги доставуваат на мислење; ја следи законитоста на прописите на републичките органи на управата и му укажува на Извршниот совет на прописите на тие органи што се во спротивност со законите и други прописи; ги врши стручните работи во рамките на надлежноста на Извршниот совет во областа на надзорот над законитоста на работата на народните одбори; го проучува општественото управување во целина; се грижи за спроведување на прописите за изборниот систем за претставничките тела и органите на работничкото самоуправување; му укажува стручна правна соработка на Народното собрание; се грижи за објавувањето на републичките прописи и службените публикации во „Службен весник на НРМ“ и врши надзор над „Службен весник на НРМ“.

Член 32

Секретаријатот за општи стопански работи ги следи тековните движења во стопанството и му поднесува на Извршниот совет односно на Одборот за општи стопански работи анализи и извештаи за тие движења, предлага преземање на мерки во областа на тековната економска политика и го следи дејството на тие мерки, предлага мерки во

поглед обезбедувањето и користењето на стопанските резерви и се грижи за спроведувањето на тие мерки, предлага управни и стопански мерки на пазарот и презема мерки за кои е овластен, врши управни работи од републичка надлежност во областа на цените и тарифите и му дава на Извршниот совет мислења по тие прашања.

Член 33

Секретаријатот за индустрија го следи извршувањето на републичкиот општествен план во областа на индустријата, градежништвото и занаетчиството, како и движењето на индустриското и градежното производство, занаетчиството и дејството на стопанскиот систем и економските мерки во тие области; го обезбедува спроведувањето на прописите за индустриско-техничките инспекции; ја следи работата на установите, институтите и другите организации во областа на унапредувањето на производството и продуктивноста на трудот и на Извршниот совет му поднесува предлози за донесување на прописи и мерки во таа област; ги врши и другите управни работи од републичка надлежност во областа на индустријата, градежништвото и занаетчиството, доколку некои од нив не се ставени во надлежност на друг републички орган на управата.

Во состав на Секретаријатот за индустрија се Инспекторатот за парни котлови, Рударско-металуршкиот инспекторат, Електро-енергетскиот инспекторат и Градежниот инспекторат.

Член 34

Секретаријатот за трговија и туризам го следи извршувањето на републичкиот општествен план во областа на трговијата, угостителството и туризмот и ги врши управните работи од републичка надлежност во областа на спроведувањето на прописите за организирањето на трговската и угостителската дејност и спроведувањето на мерките за унапредувањето на тие дејности, во областа на туристичкото стопанство и развитокот на туризмот, во областа на спроведувањето на стопанските и управните мерки во трговијата, угостителството и туризмот, спроведувањето на мерките во поглед резервите на сировините и производите за исхрана и обезбедувањето на правилното функционирање на органите што ги вршат работите во врска со тие резерви, во областа на инспекцијата на пазарот и цените, како и други управни работи од републичка надлежност во овие области, ако некои од тие работи не се ставени во надлежност на други републички органи на управата.

Во состав на Секретаријатот за трговија и туризам е Пазарниот инспекторат.

Член 35

Секретаријатот за земјоделство и шумарство го следи извршувањето на републичкиот општествен план во областа на земјоделството, ветеринарството, рибарството, шумарството, ловството, движењето на производството и дејството на стопанскиот систем и економските мерки во овие области; го следи развитокот на земјоделското заедугарство и на Извршниот совет му поднесува предлози на прописи и мерки за унапредување на заедугарството; ја следи работата на установите, институтите и другите организации за унапреду-

вање на земјоделството, ветеринарството, рибарството, шумарството и ловството и на Извршниот совет му поднесува предлози за донесување на прописи и преземање на мерки во тие области; ги врши и другите управни мерки од републичка надлежност во областа на земјоделството, ветеринарството, рибарството, шумарството и ловството доколку некои од тие работи не се ставени во надлежности на други републички органи на управата.

Во составот на Секретаријатот за земјоделство и шумарство се Управата за ветеринарна служба и Управата за водостопанство.

Член 36

Секретаријатот за труд ги врши управните работи од републичка надлежност во областа на трудовите односи, платите, стручните квалификации и стручното образование на работниците и службениците во стопанството, инспекцијата на трудот, посредувањето на трудот, хигиенско-техничката заштита при работењето, социјалното осигурување и ги врши другите управни работи од републичка надлежност во областа на трудот и трудовите односи, доколку некои од тие работи не се ставени во надлежност на други републички органи на управата.

Во состав на Секретаријатот за труд е Инспекторатот на трудот.

Секретаријатот за труд ги врши спрема Републичкиот завод за запослување на работниците правата и должностите одредени во член 46 од Законот за државната управа.

Член 37

Секретаријатот за правосудна управа ги врши управните работи од републичка надлежност во областа на правосудната управа, води статистички податоци за работењето на судовите, ја следи работата на адвокатурата и ги врши административните работи во врска со помилувањата.

Член 38

Секретаријатот за републички буџет и општа управа ги врши управните работи во врска со приготвувањето, извршувањето и контролата на извршувањето на републичкиот буџет, управните работи од републичка надлежност во областа на спроведувањето на прописите за организацијата на републичките органи и установи и органите на управата на народните одбори, службеничките односи и стручното образование на службениците на државните органи, установи, инспекцијата на платите, систематизациите на работните места, унапредувањето на државната администрација и административното работење, го следи и проучува прашањето за создавање и обезбедување на кадри за потребите на државните органи и установи и му дава на Извршниот совет предлози и мислења по овие прашања; ги врши и другите управни работи од републичка надлежност што не спаѓаат во делокруг на другите републички органи на управата.

Секретаријатот за републички буџет и општа управа спрема Хидрометеоролошкиот завод ги врши правата и должностите одредени во член 46 од Законот за државната управа.

Член 39

Секретаријатите на Извршниот совет, во рамките на својот делокруг, ги вршат правата и должностите одредени со Законот за државната управа и другите прописи спрема самостојните установи, стопанските здруженија и другите самостојни организации што ги основаат републичките органи или чија дејност се однесува на територијата на Народна Република Македонија.

г) Завод за стопанско планирање
и Завод за статистика

Член 40

Заводот за стопанско планирање ја проучува состојбата и развитокот на стопанството, ги изработува републичките општествени планови, го следи извршувањето на републичкиот општествен план во целина, врши анализи, средува и обработува податоци и му поднесува на Извршниот совет повремени анализи и извештаи за извршувањето на републичкиот општествен план, му дава на Извршниот совет предлози за донесување на прописи и за преземање мерки за извршувањето на републичкиот општествен план и за остварувањето општите односи утврдени со планот, го следи дејството на мерките за извршувањето на републичкиот општествен план и врши други работи од републичка надлежност во областа на изработката на општествените планови и методот на планирањето.

Член 41

Заводот за статистика го организира и остварува собирањето и обработувањето на статистичките податоци, врши стручна координација на статистичката служба во Републиката, објавува статистички податоци и ги врши другите управни работи од републичка надлежност во областа на собирањето и обработувањето на статистичките податоци.

III. СОВЕТИ И ОРГАНИ НА УПРАВАТА НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ

1. Совети на народните одбори

Член 42

Советите на народните одбори вршат извршни работи од надлежноста на народниот одбор во областа за која се основани.

Советите вршат и одредени управни работи од надлежноста на народниот одбор кога тоа е одредено со закон или друг пропис донесен на основа законско овластување.

Член 43

Советите на народните одбори се основаат, соединуваат и укинуваат и нивниот делокруг се утврдува со статутот на околицата односно општината во согласност со Општиот закон за уредување на општините и околиците, законите за народните одбори и овој закон.

Советите на народните одбори се утврдуваат така што да се обезбеди непречено извршување на работите уредени со прописите на повисоките државни органи, како и прописите на народниот одбор.

Член 44

Во народен одбор на околицата совети се основаат за следните области од надлежноста на народниот одбор:

општа управа;
општествен план и финансии;
стопанство;
комунални работи и урбанизам;
труд;
просвета;
култура;
народно здравје;
социјална заштита.

Народните одбори на околиците за една или повеќе гранки во областа на стопанството образнуваат посебни совети (селско стопанство, шумарство, индустрија и др.), а можат за една од другите области од претходниот став по потреба да образнуваат и два или повеќе совети или еден совет за две или повеќе области.

Член 45

Во народен одбор на општина совети се основаат за следните области од надлежноста на народниот одбор:

општа управа и внатрешни работи;
стопанство;
комунални работи;
станбени прашања;
труд;
просвета и култура;
народно здравје;
социјална заштита.

Народните одбори на општините можат за една област од претходниот став да основаат и два или повеќе совети или еден совет за две или повеќе области.

Член 46

Советите во рамките на својот делокруг:

се грижат за спроведувањето на законите и другите прописи на повисоките државни органи како и прописите на народниот одбор;

ја следат состојбата и потребите во областите во кои се основани и му предлагаат на народниот одбор донесување на прописи и преземање на мерки за кои народниот одбор е овластен;

ги утврдуваат нацртите на прописите и мерките што ги донесува народниот одбор;

вршат надзор над работата на органите на управата на народниот одбор;

претресуваат прашања од општ интерес — за установите и организациите во соседната област и му предлагаат на народниот одбор донесување на препораки и преземање на мерки;

издаваат акти и преземаат мерки во поглед на располагањето со општонародниот имот за кои се овластени.

Член 47

Советите издаваат наредби и управни упатства за извршување прописите на народниот одбор, а наредби и упатства за извршување законите и другите прописи на сојузните и републичките органи, советите можат да издаваат само кога и доколку за тоа изрично се овластени.

Советите донесуваат решенија во управната постапка, кога за тоа се овластени со закон, уредба или пропис на народниот одбор, како и решенија со кои решаваат одделни прашања односно кога тоа е одредено со прописи. Со пропис на народниот одбор советот може да биде овластен да донесува решенија во управната постапка само по работи во кои се решава по слободна оценка.

Член 48

Советите на народниот одбор работите од својата надлежност ги вршат на основа и во рамките на закон и другите сојузни и републички прописи како и прописи на народниот одбор.

Член 49

Во поглед на составот, работењето и овластувањето на советите се применуваат одредбите од законите за народните одбори и другите сојузни и републички закони.

Кога надлежниот совет на народниот одбор го утврдува предлогот на општествениот план, предлогот на буџетот и предлогот на завршната сметка во неговата работа учествуваат со сите права на член на советот и претседателот и потпретседателот на народниот одбор и претседателите на другите совети на народниот одбор. Со седницата на советот кога се утврдуваат овие предлози раководи претседателот на народниот одбор.

IV. НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА СОВЕТИТЕ И ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ

Член 50

Покрај правата и должностите утврдени со Законот за државната управа, републичките органи на управата и републичките совети, во рамките на својот делокруг, ги вршат правата и должностите утврдени со законите за народните одбори и другите закони во поглед надзорот над законитоста на работата на народните одбори, нивните совети и органи на управата.

Член 51

Државните секретаријати, секретаријатите на Извршниот совет и другите републички самостојни органи на управата и секретаријатите на републичките совети имаат право и должност да ги укинуваат и поништуваат незаконитите акти на советите и органите на управата на народните одбори на околиите, како право и должност да ги задржуваат од извршување незаконитите акти на народните одбори и да му предлагаат на Извршниот совет укинување и поништување на тие акти.

Републичките органи на управата во состав на државните секретаријати, на републичките совети и на секретаријатите на Извршниот совет можат само да ги задржуваат од извршувањето незаконитите акти на советите и органите на управата на народните одбори на околиите и на соодветниот државен секретаријат односно секретаријатот на Извршниот совет и секретаријатот на републичкиот совет, да му предложат укинување и поништување на задржаните акти.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 52

Се овластува Извршниот совет со уредба да пропише кои управни работи од досегашната негова надлежност регулирани со републички прописи се пренесуваат во надлежност на државните секретаријати, советите и секретаријатите на Извршниот совет. Со оваа уредба, а во согласност со одредбите на Законот за државната управа, можат на овие органи да им се пренесат и овластувањата за донесување на прописи што со републичките закони му се дадени на Извршниот совет.

Член 53

Управата за метеоролошка и хидролошка служба станува Хидрометеоролошки завод.

Управата за патишта, патен и езерски сообраќај станува Дирекција за патишта.

Финансиската инспекција станува Финансиски инспекторат.

Инспекцијата на трудот станува Инспекторат на трудот.

Инспекцијата на пазариштата станува Пазаришен инспекторат.

Инспекцијата за парни котлови станува Инспекторат за парни котлови.

Рударско-металургиската инспекција станува Рударско-металуршки инспекторат.

Градежната инспекција станува Градежен инспекторат.

Електро-енергетската инспекција станува Електро-енергетски инспекторат.

Член 54

Комисијата за верски прашања, Комисијата за физичка култура и Комисијата за селско-стопанскиот земјишен фонд се под непосреден надзор на Извршниот совет.

Стручната и административната служба за Комисијата за физичка култура ја врши секретаријатот на Советот за просвета, а за Комисијата за селско-стопанскиот земјишен фонд Државниот секретаријат за работи на финансиите.

Член 55

Извршниот совет со свој пропис ќе одреди кои државни секретаријати и републички совети односно секретаријати на Извршниот совет ќе ги вршат правата и должностите одредени во Законот за државната управа спрема постојните комисији и други републички органи на управата за кои со овој закон не е тоа одредено.

Извршниот совет ќе ги одреди републичките органи на управата што ги вршат правата и должностите одредени со закони и други прописи спрема установите основани од републичките органи.

Член 56

Се овластува Извршниот совет, во склад со начелата содржани во Законот за државната управа и одредбите на овој закон со кои е утврден делокругот на републичките органи на управата поедини работи кои со републичките закони донесени до влегувањето во сила на оваа одредба се ставени во надлежност на Извршниот совет како и поедини овласти што на Извршниот совет со тие закони му се дадени за донесување на про-

писи за извршување на поедини одредби од законите, да ги пренесе врз републичките органи на управата, како и поедини од тие работи и овласти да може да ги пренесува од републичките органи на управата врз народните одбори и нивните совети и органи на управата.

Член 57

Се укинуваат Државниот секретаријат за стоков промет, Државниот секретаријат за правосудна управа, Секретаријатот за општа управа и Секретаријатот за градежништво.

Работите на укинатите државни секретаријати и секретаријати на Извршниот совет ги вршат, според делокругот утврден со овој закон: Секретаријатот за трговија и туризам и Секретаријатот за општи стопански работи работите на Државниот секретаријат за стоков промет, Секретаријатот за правосудна управа работите на Државниот секретаријат за правосудна управа, Секретаријатот за индустрија работите на Секретаријатот за градежништво, Секретаријатот за републички буџет и општа управа работите на Секретаријатот за општа управа.

Член 58

Службениците на укинатите републички органи на управата стануваат службеници на органите на управата во чиј делокруг се ставени нивните работи.

Член 59

Со денот на влегувањето во сила на овој закон Геодетската управа продолжува да работи како орган на управа во состав на Државниот секретаријат за работи на финансиите.

Член 60

Се овластува Извршниот совет одделни работи кои со републички закони донесени до влегувањето во сила на овој закон, се ставени во надлежност на Извршниот совет, како и овластувањата што му се дадени на Извршниот совет за донесување прописи за извршување одделни одредби на овие закони, да ги пренесе на републичките органи на управата и советите.

На членовите од овој пречистен текст му одговараат членовите на Законот за органите на управата во Народна Република Македонија („Службен весник на НРМ“ бр. 14/56), Законот за изменување и дополнување на Законот за органите на управата во Народна Република Македонија (39/57); Законот за изменување и дополнување на Законот за органите на управата во Народна Република Македонија (20/58) и Законот за изменување и дополнување на Законот за органите на управата во Народна Република Македонија (21/62) со назначување во заграда бројот на службениот весник на НРМ, и тоа:

- Член 1 на член 1 (14/56)
- Член 2 на член 2 (14/56)
- Член 3 на член 1 (21/62)
- Член 4 на член 3 (14/56)
- Член 5 на член 1 (20/58 и член 2 21/62)
- Член 6 на член 2 (20/58 и член 3 21/62)
- Член 7 на член 6 (14/56)
- Член 8 на член 7 (14/56)
- Член 9 на член 8 (14/56)
- Член 10 на член 9 (14/56)

- Член 11 на член 3 (20/58)
- Член 12 на член 11 (14/56)
- Член 13 на член 12 (14/56 и член 4 20/58)
- Член 14 на член 13 (14/56 и член 5 20/58)
- Член 15 на член 14 (14/56)
- Член 16 на член 15 (14/56)
- Член 17 на член 16 (14/56)
- Член 18 на член 14 (14/56 и член 6 20/58)
- Член 19 на член 18 (14/56)
- Член 20 на член 19 (14/56)
- Член 21 на член 20 (14/56)
- Член 22 на член 21 (14/56)
- Член 23 на член 22 (14/56)
- Член 24 на член 5 (21/62)
- Член 25 на член 25 (14/56)
- Член 26 на член 26 (14/56 и член 2 39/57)
- Член 27 на член 27 (14/56 и член 3 39/57)
- Член 28 на член 28 (14/56)
- Член 29 на член 9 (20/58)
- Член 30 на член 30 (14/56)
- Член 31 на член 31 (14/56 и член 10 20/58 и член 7 21/62)
- Член 32 на член 8 (21/62)
- Член 33 на член 9 (21/62)
- Член 34 на член 10 (21/62)
- Член 35 на член 4 (39/57 и член 12 20/58)
- Член 36 на член 39 (14/56)
- Член 37 на член 11 (21/62)
- Член 38 на член 12 (21/62)
- Член 39 на член 41 (14/56)
- Член 40 на член 13 (21/62)
- Член 41 на член 43 (14/56)
- Член 42 на член 44 (14/56)
- Член 43 на член 45 (14/56)
- Член 44 на член 46 (14/56 и член 7 39/57)
- Член 45 на член 47 (14/56 и член 8 39/57)
- Член 46 на член 48 (14/56)
- Член 47 на член 49 (14/56)
- Член 48 на член 50 (14/56)
- Член 49 на член 51 (14/56)
- Член 50 на член 76 (14/56)
- Член 51 на член 77 (14/56)
- Член 52 на член 81 (14/56)
- Член 53 на член 82 (14/56)
- Член 54 на член 83 (14/56 и член 9 39/57)
- Член 55 на член 85 (14/56)
- Член 56 на член 88а (14/56)
- Член 57 на член 14 (21/62)
- Член 58 на член 15 (21/62)
- Член 59 на член 16 (21/62)
- Член 60 на член 17 (21/62)

157.

На основа член 7 од Законот за опшарската дејност („Службен весник на НРМ“ бр. 37/61), Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ во согласност со Државниот секретаријат за внатрешни работи и Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА МИНИМАЛНАТА ТЕХНИЧКА ОПРЕМЕНОСТ НА ОЦАЧАРСКИОТ ДУКАН

Член 1

Седиштето на оцачарскиот дуќан, по правило, треба да биде во димничарскиот реон во кој ја врши оцачарската дејност.

Член 2

Секој оцачарски дуќан мора да има име (фирма) на дуќанот.

Името (фирмата) на оцачарскиот дуќан треба да биде поставена, по правило, над влезот или над излогот на дуќанот, а може да се постави и на друг начин спрема месните обичаи односно спрема можностите за сместување.

Член 3

Оцачарскиот дуќан, по правило, треба да има просторија за сместување на алатот и опремата на дуќанот и просторија за администрација на дуќанот.

По исклучок, оцачарскиот дуќан со еден оцачар или поради недостиг на простор може да има една просторија која ќе служи за сместување на алатот и опремата, а која ќе служи и за администрацијата.

Од уредите за греење и миење оцачарскиот дуќан треба да има умивалник со употреба на топла и студена вода.

Член 4

Оцачарскиот дуќан мора да има потребни средства (алат и опрема) за вршење на оцачарските работи, а имено треба да има:

1. скали
2. продорна жица
3. железна топка
4. обикновена рачна четка
5. стругач
6. клучеви за вратите
7. рачна четка за цевки
8. апарат односно материјал за запалување на чадот
9. заштитен влез.

Покрај алатот и средствата од претходниот став оцачарскиот дуќан мора да има работна облека и кондури за секој свој оцачар и ученик во стопанството.

Член 5

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 05-747/1

9 јули 1962 година

Скопје

Претседател

на Советот за социјална политика
и комунални прашања на НРМ,

Трајче Грујоски, с. р.

Согласен

Државен секретар за внатрешни работи,

Боро Чаушев, с. р.

Согласен

Секретаријат за индустрија на ИС,

Васил Тударов, с. р.

158.

На основа член 17 став 2 од Законот за оцачарската дејност („Службен весник на НРМ“ бр. 37/61), Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТНИТЕ КНИГИ НА ОЦАЧАРИТЕ

Член 1

Со одредбите на овој правилник се регулира обликот и содржајот на работните книги на оцачарите.

Член 2

Под работна книга се смета книгата во која се внесуваат податоци за извршеното задолжително чистење на оцаците и за запалување на сагите во оцаците.

Во книгата се внесуваат исто така и недостатоците — технички и градежни — што ќе се утврдат на оцаците при чистењето на оцаците и запалување на сагите во истите.

Работната книга се води по образец, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Преди да биде употребена, работната книга мора да биде заверена. Заверката на работната книга ја врши органот на управата на народниот одбор на општината надлежен за комунални работи.

Член 4

При секое чистење на оцаците односно при запалување на сагите во оцаците, оцачарот е должен да ја носи со себе работната книга.

Член 5

Веднаш по извршеното чистење на оцаците односно запалување на сагите во истите, оцачарот е должен во работната книга да ги внесе овие работи. Внесените податоци во работната книга ги заверува сопственикот, органот на управувањето, настојникот на зградата или станарот (во натамошниот текст: овластеното лице).

Податоците се внесуваат во книгата по редот како работите се извршени.

Ако внесените податоци во книгата не се точни, овластеното лице нема да ги завери.

Член 6

За утврдените технички и градежни недостатоци оцачарот е должен веднаш да го извести органот на општинскиот народен одбор надлежен за внатрешни работи.

Член 7

За секоја календарска година се води одделна работна книга.

Работната книга се чува најмалку уште две години, по истекот на годината за која е водена.

Член 8

Во секоја зграда мора да постои евидентен картон. Во евидентниот картон се внесува секое извршено чистење на оцаците и запалување на сагите во оцаците.

Евидентниот картон се води по образец, кој е составен дел на овој правилник.

Евидентниот картон се наоѓа кај овластеното лице.

Податоците во евидентниот картон ги внесува овластеното лице, а ги заверува ојачарот.

Член 9

Постојните ојачарски дуќани должни се до 31-XII-1962 година да воведат работни книги за ојачарите и евидентни картони по зградите.

Член 10

Овој правилник стапува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 06-747/2
9 јули 1962 година
Скопје

Претседател
на Советот за социјална политика
и комунални прашања на НРМ,
Трајче Грујоски, с. р.

Образец на работната книга на ојачарот (формат 10x12 см) (на првата страна на капакот во средината на горната половина е испишано со големи букви)

РАБОТНА КНИГА НА ОЈАЧАРОТ

(другата страна останува празна)

(Првата внатрешна страна)

Народна Република Македонија

(името на органот кој ја издава работната книга на ојачарот)
(во средина на втората половина)

РАБОТНА КНИГА НА ОЈАЧАРОТ

(фамилијарно и родено име на ојачарот)

во ојачарскиот реон _____

содржи страници _____

(во цифри) (во зборови)

_____ 196 — год.

(М. П.)

(потпис на службеникот кој ја заверува книгата)

Внатрешноста на работната книга на ојачарот

(преку страниците 2 и 3, 4 и 5, 6 и 7, 8 и 9 итн.)

Ред. број	Дата на извршената работа	Улица и број	Име (назив) на сопственикот или органот на управување со зградата	Број на ојачите	Вид на работата	Технички и градежни недостатоци утврдени на ојачот	Потпис на сопственикот или на овластеното лице
1	2	3	5	1	5	5	2 см

Зграда на улица _____ бр. _____

Сопственик: _____

Образец на евидентниот картон за извршени услуги на ојачарот

Ред. број	Дата на извршената работа	Вид на работата	Број на ојачите	Потпис на ојачарот
1	2	6	2	3 см

159.

На основа член 12 став 2 од Законот за ојачарската дејност („Службен весник на НРМ“ бр. 37/61), Советот за социјална политика и комунални прашања на НРМ пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ОБРАЗЕЦОТ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ОЈАЧАРОТ

Член 1

Со одредбите на овој правилник се пропишува образецот на легитимацијата што ојачарот мора да ја има.

Член 2

На ојачарите кои на одреден ојачарски реон вршат ојачарски работи им се издава легитимација по образецот што е составен дел на овој правилник.

Член 3

Легитимацијата на ојачарот е голема 5,5 x 9 см.

Член 4

Кориците на легитимацијата се меки платнени преоблечени во црна кошулица од мек соодветен материјал.

Член 5

Легитимацијата содржи:

- а) грб на Народна Република Македонија;
- б) залепена фотографија на сопственикот на легитимацијата во големина 3,5 x 4,5 см и врз фотографијата да се натисне печатот од органот што ја издава легитимацијата;
- в) своерачен потпис на сопственикот на легитимацијата;
- г) назив на органот што ја издал легитимацијата;
- д) број и дата на издавањето на легитимацијата;
- е) презиме, татково име и името на ојачарот;
- ж) овластување на ојачарот за вршење ојачарски работи на одреден ојачарски реон;
- з) потпис и печат на издавачот на легитимацијата;
- и) дата на важењето на легитимацијата;
- и) место за продолжување рокот на важноста на легитимацијата.

Член 6

Легитимацијата важи за календарската година во која е издадена.

Важноста на легитимацијата се продолжува за наредната година со запишување на годината и со потпис и заверка од органот што ја издал легитимацијата.

Член 7

Ојачарскиот дуќан е должен веднаш да ја врати легитимацијата на органот што ја издал штом ојачарот ќе престане да ги врши ојачарските работи во ојачарскиот реон за кој легитимацијата му е издадена.

Член 8

Легитимацијата важи само за вршење ојачарски работи на одреден реон.

Член 9

Трошоците околу издавањето на легитимацијата, освен трошоците околу фотографирањето, ги поднесува ојачарскиот дуќан чиј е работник ојачарот.

Член 10

Постојните ојачарски дуќани должни се, во срок од три месеци, од стапувањето во сила на овој правилник, да ги снабдат ојачарите на работа кај нив, со легитимацијата по образецот пропишан со овој правилник.

Член 11

Овој правилник влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 05-747/3

9 јули 1962 година

Скопје

Претседател
на Советот за социјална политика
и комунални прашања на НРМ,
Трајче Грујоски, с. р.

Образец на легитимацијата на ојачарот
(формат 5,5 x 9 см)

(Прва страна на корицата) — грбот на НРМ
(Втора страна на корицата) — фотографија во големина 3,5 x 4,5 см).

(под фотографијата — своерачен потпис
на ојачарот)

(Прва внатрешна страна)

(Назив на органот што ја издал легитимацијата)

Легитимација

Број _____ од _____ година

(презиме, татково име и името на ојачарот)
(Втора внатрешна страна)

(презиме, татково име и името на ојачарот)
е овластен да врши преглед на ојачите и димоводните уреди, огништата за парно, водно и воздушно греење и огништата за индустриските и за наетчиските постројки (во натамошниот текст: ојаци), чистење на ојачите, запалување на сагите во ојачите, како и да презема превентивни мерки за обезбедување на ојачите од пожар и нивното оспособување за нормално функционирање на ојачарскиот реон

(МП)

(потпис на органот што ја издал
легитимацијата)

(Третата и четвртата страна)

Легитимацијата важи до _____ година.

(МП)

(потпис на органот што ја издал
легитимацијата)

Важењето на легитимацијата се продолжува
до _____ година.
(МП)

(потпис на органот што ја издал
легитимацијата)

Важењето на легитимацијата се продолжува
до _____ година.
(МП)

(потпис на органот што ја издал
легитимацијата)

(Третата и четвртата страна на кориците остануваат празни).

Огласен дел

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 196, страна 535 е запишано следното: Досегашниот директор на Електричната централа во Гостивар, Раде Тримчевски, со решението на Народниот одбор на општината Гостивар под бр. 01-6007 од 27-IX-1961 год. е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на централата со решението на Народниот одбор на општината Гостивар под бр. 01-6007 од 27-IX-1961 год. е назначен Хоџа Зекир. Тој електричната централа ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници Силјановски Драган, секретар, и Самет Карпузи, шеф на сметководството, сметано од 18-X-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 644/61. (1413)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 4, страна 13 е запишано следното: Согласно со одлуката на Задружниот совет на Земјоделската задруга „Китка“ од село Батинци, Скопска околија, донесена на 24-III-1961 год., а одобрена од Народниот одбор на општината Драчево со решението бр. 03-1861 од 19-V-1961 година е извршено следното изменување и дополнување на правилата:

Во членот 4 ставот 1 се менува и гласи:

„Земјоделската задруга може да организира селскостопанско производство на земја земена под закуп или на послуга од своите членови или од други лица или на земја општествена сопственост со тоа да со задругата управуваат задругари што во неа работат, како и работници што се во постојан работен однос со задругата (селска работна задруга)“.

Во членот 7 ставот 2 се менува и гласи:

„Во расподелбата на чистата добивка на земјоделските задруги, основани во смисла на членот 7 од оваа уредба, учествуваат само задругари што во неа работат и работници што се во постојан работен однос со задругата“.

По називот на глава III „Членството на земјоделската задруга“ се додаваат два нови члена кои гласат:

„Член 21а

Член на земјоделската задруга може да биде секој полнолетен земјоделски производител во следните услови:

1. да ги прифати одредбите на правилата на задругата;

2. да се обврзе дека ќе го остварува минимумот на економското делување (соработка) со задругата; и

3. да ја уплати одредената уписнина.

Со правилата на задругата се одредува висината на уписнината и минимумот на обавезната соработка на членот на задругата со задругата.

Како минимум на обавезната економска соработка може да се предвиди нарочно:

1. соработка со задругата во селскостопанско производство (кооперација) на одредена површина, во определено количество или вредност;

2. контрахирање со задругата во производство на селскостопански производи на одредена површина, во одредено количество или вредност и испорака на тие производи;

3. продажба на селскостопански производи на задругата во одредени количества или во одредена вредност;

4. купување на репродукционен материјал од задругата или прифаќање на селскостопанските услуги од задругата во одредена вредност;

5. вложување на одреден паричен износ кај задругата на штедење.

Со правилата на задругата може да се предвидат и други облици на минимум обавезна економска соработка.“

Во членот 22 по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Работник кој по одредбите од претходниот став стане член на задругата го задржува ова право и обврски на лице во работен однос“.

Досегашниот став 3 станува став 4.

Во членот 26 став 1 по точката 1 се додава нова точка 1а која гласи:

„1а) подрачје за работа на задругата.

Точката 6 се менува и гласи:

„б) Одредби за уписнина на задругарите“.

Во членот 28 став 1 наместо зборовите „собранието на задругата“ се ставаат зборовите „Задружниот совет“.

Членот 31 се менува и гласи:

„Собранието на задругата:

1. ги донесува првите правила на задругата при нејзиното основање;

2. дава препорака за донесување на перспективен план за стопанскиот развиток на задругата;

3. ја разгледува работата на задругата;

4. дава смерници за работата на задругата;

5. разгледува и други прашања од организацијата и работата на задругата и дава препораки на задружниот совет за нивното решавање;

6. задружниот совет на задругата е должен да расправа за препораките на собранието на задругата и по нив да донесува одлуки“.

Во членот 32 став 1 наместо броевите „30—60“ се ставаат броевите „21—120“.

Во ставот 4 наместо бројот „100“ се става број „302“.

Членот 47 се менува и гласи:

„Задружниот совет работи врз основа прописите што важат, правилата на задругата и заклучоците и смерниците на собранието на задругата;

1. донесува измени на правилата на задругата;

2. донесува перспективен план за стопанскиот развој на задругата и ги утврдува по предлог на погонот, стопанскиот план и завршната сметка на самостојниот погон;

3. донесува годишен стопански план и акционна програма на задругата и одредува средства со кое се обезбедува извршувањето на планот и програмата;

4. донесува завршна сметка на задругата;

5. поднесува извештај за годишниот стопански план, акционата програма, за резултатите на работењето и завршната сметка на задругата и нејзините самостојни погони на увид на собранието на задругата;

6. одлучува за висината на задолжувањето на задругата и им дава овластувања на управниот одбор и управникот на задругата за одлучување за задолжување на задругата до определена височина;

7. донесува правилник за распределба на чистиот приход и правилник за распределба на личниот доход на работниците на задругата;

8. го поставува, го сменува и го распоредува раководниот персонал на задругата и раководителите на самостојните погони на начин предвиден со прописите што важат;

9. одлучува за основање на претпријатија, дуќани и самостојни погони на задругата;

10. одлучува за стапување на задругата во членство на задружниот совет и другите организации;

11. решава за предлозите и наодите на ревизорските и инспекционите органи за работењето на задругата;

12. решава и други прашања во врска со работата на задругата за кои во претпријатието, спрема општите прописи, решава работничкиот совет на претпријатието.

Перспективниот план за стопанскиот развој, годишниот стопански план и акционата програма на задругата и нејзините самостојни погони мораат пред донесувањето да се стават на увид на членовите на задругата, како и на работниците на задругата и нејзините самостојни погони.

Во случај кога во задружниот совет влегуваат сите членови на задругата и работниците на задругата и нејзините самостојни погони (чл. 32 ст. 4), задружниот совет ги врши и работите од надлежноста на собранието на задругата“.

По членот 75 се додава нов член 75а кој гласи:

„Општите прописи за стопанските организации што се однесуваат на погоните со самостојна пресметка во составот на стопанската организација, важат и за самостојните погони на земјоделската задруга“.

Членот 77 се менува и гласи:

„Земјоделската задруга ги има следните фондови:

1. Деловен фонд, 2. Резервен фонд и 3. Фонд за заедничка потрошувачка“.

Членот 124 став 3 се менува и гласи:

„Имовината што ќе остане по престанокот на земјоделската задруга се отстапува на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на задругата, со тоа што соборот на производителите на Народниот одбор на општината е должен истата да ја предаде на управување на онаа задруга или на друга селскостопанска организација на своето подрачје што по стопанската дејност е најсродна на земјоделската задруга што престанала со работа“.

Во членот 127 став 1 наместо зборовите „Фонд на основни средства, фонд на обртни средства“ се ставаат зборовите „Пословен фонд“.

Се бришат ставот 2 од членот 3, членот 10, ставот 2 од членот 30, точката 6 став 1 од членот 53, членовите 64, 74, 128 и 133.

Во членот 67 се бришат зборовите „и земјоделската задруга основана како претпријатие“.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 627/61.

(1417)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 537, страна 1575 е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Терацкерското фасадерско претпријатие „Терацер“ од Скопје, Опњановски Китан, со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 7946 од 30-V-1961 година е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

Исто така им престанува правото за потпишување и на Симоновски Велимир, претседател на работниот колектив, и Стаматовски Стамат, секретар.

За в. д. директор на претпријатието со решението на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје бр. 01-16727/1 од 26-IX-1961 год. е назначен Аврамовски Илија. Тој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 12-X-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 623/61.

(1418)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 26, страна 67 е запишано следното: Досегашниот книговодител на Погонот за лозарство и овоштарство во село Богданци на Земјоделската задруга „Изворски“ од село Богданци, Анка Ш. Толева, е разрешена од должност и ѝ престанува правото за потпишување.

За книговодител на погонот е назначен Андонов Ристо. Тој погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Чавдаров Благој, раководител на погонот, сметано од 26-X-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 654/61.

(1430)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 17, страна 65 е запишано следното: Согласно со одлуката на Задружниот совет на Земјоделската за-

друга „Бистра“ од село Галичник, донесена на 14-VI-1961 година, а одобрена од Народниот одбор на општината Маврово, со решението бр. 3187 од 27-IX-1961 год. е извршено следното изменување и дополнување на правилата на задругата:

Членот 1 не се менува.

Членот 2 не се менува.

Членот 3 од правилата се менува и гласи:

„Член на задругата може да биде секој полнолетен земјоделски производител: 1. што ќе ги прифати правилата на задругата, 2. што ќе се обврзе дека ќе остварува минимум на економска (деловна) соработка со задругата и 3. што ќе уплати определена уписнина“.

Членот 4 не се менува.

По членот 5 од правилата се додава нов член 5а кој гласи:

„Со правилата на задругата се определува височината на уписнината од — динари. Минимумот на задолжителната економска соработка според овие правила е:

1. соработка со задругата во земјоделско производство на површина — хектари или искажан во дин. —;

2. контрахирање со задругата на производство на земјоделски производи на површина — хектари или искажано во дин. —;

3. продажба на земјоделски производи на задругата во вредност од — динари;

4. купување на репродукциони материјали од задругата или прифаќање земјоделски услуги во вредност од — динари;

5. вложување на определен паричен износ кај задругата на штедење“.

По членот 5, покрај членот 5а, се додава и членот 5б кој гласи:

„Работник што ќе стане член на задругата ги задржува сите права и обврски на лице во работен однос“.

Членовите 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 не се менуваат.

Членот 22 се менува и гласи:

„Собранието на задругата:

1. ги донесува првите правила за задругата при нејзиното основање;

2. дава препораки за донесување перспективен план за стопанскиот развој на задругата;

3. ја разгледува работата на задругата;

4. дава насоки за работата на задругата;

5. разгледува и други прашања од организацијата и работата на задругата и му дава препораки на задружниот совет за нивното решавање“.

Членот 22а од правилата се брише.

Членовите 23, 24 и 25 остануваат.

Задружниот совет се состои од 21—120 члена. Во овој број влегуваат до една третина од членовите на задругата и до три третини од лицата што се во работен однос со задругата и нејзините самостојни погони, односно дејности.

Работниците и службениците во задружниот совет ги бира работниот колектив на задругата спрема прописите што важат за таа цел.

Членовите од 27 до 37 остануваат и не се менуваат.

Членот 38 од правилата се менува и гласи:

„Задружниот совет работи врз основа на постојните прописи, правилата на задругата и заклучоците и насоките на собранието на задругата.“

Задружниот совет на задругата:

1. донесува измени и на правилата на задругата;

2. донесува перспективен план за развојот на задругата и ги утврдува, по предлог на погоните, стопанскиот план и завршната сметка на самостојниот погон;

3. донесува годишен стопански план и акционна програма на задругата и ги определува средствата со кои се обезбедува извршувањето на планот и програмата;

4. донесува завршна сметка на задругата;

5. му поднесува на увид на собранието на задругата извештај за годишниот стопански план, акционната програма, за резултатите на работењето и за завршната сметка на задругата и на нејзините самостојни погони;

6. одлучува за височината на задолжувањето на задругата и им дава овластувања на УО и на управникот на задругата за одлучување за задолжувањето на задругата до определена височина;

7. донесува правилник за распределбата на чистиот приход и правилник за распределба на личниот доход на работниците на задругата;

8. ги избира и сменува членовите на УО на задругата, како и претставниците на задружниот совет и за другите организации во кои е зачленета задругата;

9. ги назначува и ги сменува раководните работници на задругата и раководителите на самостојните погони на начин предвиден со постојните прописи;

10. одлучува за основање на претпријатија, дуќани и самостојни погони на задругата;

11. одлучува за стапување на задругата во членство на задружниот совет и другите организации;

12. решава за предлозите и наодите на ревизионите и инспекционите органи за работењето на задругата;

13. решава и за други прашања во врска со работата на задругата за кои во претпријатијата, според општите прописи, решава работничкиот совет на претпријатието“.

Членовите 39 до 60 остануваат исти и не се менуваат.

По членот 61 се додава нов член 61а кој гласи:

„Општите прописи за стопанските организации што се однесуваат на погоните со самостојна пресметка во состав на стопанската организација важат и за самостојните погони на земјоделската задруга“.

Членовите 62 до 77 остануваат исти и не се менуваат.

Членот 78 од правилата се менува и гласи:

„Земјоделската задруга ги има следните фондови:

1. Деловен фонд,

2. Резервен фонд и

3. Фонд за заедничка потрошувачка“.

Членовите 79 па до 95 не се менуваат и остануваат исти.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 625/61. (1422)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 26, страна 67 е запишано следното: Досегашниот раководител на Погонот за сточарство и ратарство во село Богданци на Земјоделската задруга „Изворски“ од село Богданци, Сандевски Данев Лазар, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на погонот е назначен инж. Финанос Војацополос Атанас. Тој погонот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со новоназначениот потписник Шутаров Васил, благајник, и стариот потписник Ристо Андонов, книговодител, сметано од 26-X-1961 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи
бр. 655/61. (1431)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 14-IX-1961 год. под рег. бр. 174/55, свеска I е запишано следното: Се менува фирмата и дејноста на Металското претпријатие „Металец“ од Битола и ќе гласи: Метало-преработувачка индустрија „Металец“ од Битола.

Предмет на работењето: производство на печки, шпорети и метална галантерија и вршење на услуги од браварското, машинобраварското, лимарското, водоинсталатерското и градежното занаетчиство, исклучиво во новogradби, како и галванизирање и поправки на ваги.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 271/61. (1464)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-VIII-1961 год. под рег. бр. 27/56, свеска II е запишано следното: Се менува фирмата на Самостојниот угостителски дуќан „Илинден“ од Крушево и ќе гласи: Претпријатие за угостителство и туризам „Илинден“, со седиште во Крушево.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 405/61. (1467)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-VII-1961 год. под рег. бр. 55/55-II е запишано следното: Се менува фирмата и дејноста на Трговскиот дуќан „Езериште“ од Крушево и ќе гласи: Трговско претпријатие „Езериште“, со седиште во Крушево.

Дејноста на претпријатието ќе биде промет со мешани стоки на мало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 366/61. (1471)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-IX-1961 година под рег. бр. 62/55, свеска III е

запишано следното: Се менува дејноста на Земјоделската задруга „Фадил Винца“ од село Велешта, Охридска околија, и покрај досегашната дејност, ќе врши и трговија со рибарски материјали и прибор, спортски прибор, месни преработки, млински преработки, семенски стоки, животни намирници и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор, дрогериска стока и деликатесни производи.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 482/61. (1475)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-IX-1961 год. под рег. бр. 62/55, свеска III е запишано следното: Се менува дејноста на Продавницата во село Велешта на Земјоделската задруга „Фадил Винца“ од село Велешта, Охридска околија, и покрај досегашната дејност ќе врши и трговија со рибарски материјали и прибор, спортски прибор, месни преработки, млински преработки, семенска стока, животни намирници и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор, дрогериска стока и деликатесни производи.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 484/61. (1476)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-IX-1961 година под рег. бр. 62/55, свеска III е запишано следното: Се менува дејноста на Продавницата во село Г. Татеша на Земјоделската задруга „Фадил Винца“ од Велешта, Охридска околија, и покрај досегашната дејност, ќе врши и трговија со рибарски материјали и прибор, спортски прибор, месни преработки, млински преработки, семенска стока, животни намирници и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор, дрогериска стока и деликатесни производи.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 486/61. (1477)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-IX-1961 година под рег. бр. 62/55, свеска III е запишано следното: Се менува дејноста на Продавницата во село Мислодежда на Земјоделската задруга „Фадил Винца“ од село Велешта, Охридска околија, и покрај досегашната дејност, ќе врши и трговија со рибарски материјали и прибор, спортски прибор, месни преработки, млински преработки, семенска стока, животни намирници и предмети за куќни потреби, алкохолни и безалкохолни пијалоци, тутунски преработки, кибрит и прибор, дрогериска стока и деликатесни производи.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи
бр. 487/61. (1478)

КОНКУРСИ

КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ ПРИ НАРОДНИОТ ОДБОР НА ОПШТИНАТА — БЕРОВО

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место **ДИРЕКТОР**
на Комуналната установа „Услуга“ — Берово

Услови:

Службеник од III врста со најмалку 3 години практика на раководно место.

Основна плата по Законот за јавните службеници, а полагајна по одлуката на НО на општината — Берово.

Молбите со сите пропишани документи по чл. 31 од ЗЈС, се доставуваат до НО на општината Берово до 15. X. 1962 година.

До колку работното место не се пополни, конкурсот останува отворен до пополнувањето. (1231)

СОВЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕНАТА СТАНИЦА ПРИ ТУТУНОВИОТ КОМБИНАТ — КУМАНОВО

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место **УПРАВИТЕЛ**
на Здравствената станица

Услови: Кандидатот да има завршено медицински факултет, положен стручен испит и најмалку 3 години практика како лекар.

Личен доход според Правилникот за распределба на личниот доход на Здравствената станица.

Молбите таксирани со 50 динари, се доставуваат до Здравствената станица најдоцна до 15-X-1962 година.

Конкурсот трае до пополнување на работното место. (1232)

Комисијата за службенички работи на НО на општината Драчево

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. РЕФЕРЕНТ ПО ЗЕМЈОДЕЛИЕ во Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Драчево,

2. РЕФЕРЕНТ ПО ШУМАРСТВО во Отсекот за стопанство на Народниот одбор на општината Драчево.

УСЛОВИ:

Кандидатите да имаат завршено земјоделско-шумарски факултет со 3 години работен стаж или завршено средно земјоделско училиште со 5 години работен стаж.

Молбите со куса биографија и документи по чл. 31 од ЗЈС, се доставуваат до Комисијата за службенички работи на Општината Драчево, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. Конкурсот останува отворен до пополнувањето на работните места.

Плата по Законот за јавните службеници и Одлуката за полагајни плати за службениците на Народниот одбор на општината Драчево. (1230)

Врз основа на член 12 и 16 од Правилникот за работни односи, Конкурсната комисија при Специјалната болница за белодробна туберкулоза — Штип.

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на упразнето работно место **лекар**

УСЛОВИ:

Квалификации: лекар специјалиста — фтизиолог, лекар специјализант, лекар од општа пракса со завршен стаж.

Настап на работа веднаш.

Личен доход по Правилникот за распределба на личниот доход на работниците на Специјалната болница за белодробна туберкулоза — Штип.

Молбите таксирани со сите потребни документи и биографски податоци, согласно чл. 31 од Законот за јавните службеници, се доставуваат до Специјалната болница за белодробна туберкулоза — Штип.

Конкурсот трае до пополнување на работното место. (1233)

СОДРЖИНА

	Страна
156. Закон за органите на управата во Народна Република Македонија (Пречистен текст) — — — — —	413
157. Правилник за минималната техничка опременост на ошарскиот дуќан — —	421
158. Правилник за работните книги на ошарите — — — — —	421
159. Правилник за образецот на легитимацијата на ошарот — — — — —	423